



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 23 јануари 1991
Скопје
Број 4
Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

33.

Врз основа на член 10 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите во стопанството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 46/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

1. Обврзниците што ја плаќаат обврската спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година, во првото тримесечје од 1991 година ја пресметуваат, а средствата привремено не ги уплатуваат.

2. Уплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши по наредба што ја издава републичкиот секретар за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-79/1
15 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

34.

Врз основа на член 7 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/91), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ЗА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ И ЗА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

1. Средствата за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за општинските

буџети и за општинските самоуправни интересни заедници од општествените дејности, од посебната општинска сметка, Службата на општественото книговодство дневно ги распределува според структурата на учеството на остварените изворни приходи во периодот јануари-декември 1990 година според образец Б-2 и тоа:

О П Ш Т И Н А	Учество на изворни приходи
1	2

1. БЕРОВО

— буџет	18,50
— ОСИЗ за здравство	47,61
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	7,93
— ОСИЗ за образование	20,20
— ОСИЗ за култура	1,48
— ОСИЗ за физичка култура	0,34
— ОСИЗ за вработување	2,73
— ОСИЗ за социјална заштита	1,21

2. БИТОЛА

— буџет	16,76
— ОСИЗ за здравство	53,01
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	4,49
— ОСИЗ за образование	15,77
— ОСИЗ за култура	4,60
— ОСИЗ за физичка култура	1,84
— ОСИЗ за вработување	2,62
— ОСИЗ за социјална заштита	0,91

3. БРОД МАКЕДОНСКИ

— буџет	18,14
— ОСИЗ за здравство	47,85
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	6,98
— ОСИЗ за образование	19,99
— ОСИЗ за култура	1,53
— ОСИЗ за физичка култура	1,17
— ОСИЗ за вработување	2,85
— ОСИЗ за социјална заштита	1,49

4. ВАЛАНДОВО

— буџет	20,26
— ОСИЗ за здравство	46,08
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	7,45
— ОСИЗ за образование	21,47
— ОСИЗ за култура	0,74
— ОСИЗ за физичка култура	0,76
— ОСИЗ за вработување	2,20
— ОСИЗ за социјална заштита	1,04

5. ВИНИЦА МАКЕДОНСКА

— буџет	22,28
— ОСИЗ за здравство	41,63
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	8,65
— ОСИЗ за образование	21,02

1	2	1	2
— ОСИЗ за култура	1,23	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за физичка култура	0,83	тита на деца	5,20
— ОСИЗ за вработување	2,69	— ОСИЗ за образование	23,84
— ОСИЗ за социјална заштита	1,67	— ОСИЗ за култура	2,72
6. ГЕВГЕЛИЈА		— ОСИЗ за физичка култура	1,08
— буџет	21,65	— ОСИЗ за вработување	2,50
— ОСИЗ за здравство	42,96	— ОСИЗ за социјална заштита	1,63
— ОСИЗ за образование	28,93	13. КОЧАНИ	
— ОСИЗ за култура	2,63	— буџет	20,52
— ОСИЗ за физичка култура	0,88	— ОСИЗ за здравство	41,02
— ОСИЗ за вработување	1,47	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	1,48	тита на деца	4,95
7. ГОСТИВАР		— ОСИЗ за образование	26,54
— буџет	22,35	— ОСИЗ за култура	1,55
— ОСИЗ за здравство	45,38	— ОСИЗ за физичка култура	0,96
— ОСИЗ за општествена заш-		— ОСИЗ за вработување	1,83
тита на деца	5,36	— ОСИЗ за социјална заштита	2,63
— ОСИЗ за образование	21,89	14. КРАТОВО	
— ОСИЗ за култура	1,19	— буџет	13,95
— ОСИЗ за физичка култура	0,73	— ОСИЗ за здравство	44,25
— ОСИЗ за вработување	2,14	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	0,96	тита на деца	8,51
8. ДЕБАР		— ОСИЗ за образование	23,12
— буџет	23,84	— ОСИЗ за култура	3,98
— ОСИЗ за здравство	42,71	— ОСИЗ за физичка култура	0,64
— ОСИЗ за општествена заш-		— ОСИЗ за вработување	2,90
тита на деца	7,75	— ОСИЗ за социјална заштита	2,65
— ОСИЗ за образование	19,33	15. КРИВА ПАЛАНКА	
— ОСИЗ за култура	2,08	— буџет	14,67
— ОСИЗ за физичка култура	0,92	— ОСИЗ за здравство	50,18
— ОСИЗ за вработување	1,86	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	1,51	тита на деца	5,10
9. ДЕЛЧЕВО		— ОСИЗ за образование	23,87
— буџет	14,97	— ОСИЗ за култура	1,92
— ОСИЗ за здравство	46,47	— ОСИЗ за физичка култура	0,69
— ОСИЗ за општествена заш-		— ОСИЗ за вработување	2,40
тита на деца	7,25	— ОСИЗ за социјална заштита	1,17
— ОСИЗ за образование	24,28	16. КРУШЕВО	
— ОСИЗ за култура	1,74	— буџет	17,17
— ОСИЗ за физичка култура	0,70	— ОСИЗ за здравство	47,12
— ОСИЗ за вработување	2,94	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	1,65	тита на деца	6,90
10. ДЕМИР ХИСАР		— ОСИЗ за образование	23,08
— буџет	19,07	— ОСИЗ за култура	1,20
— ОСИЗ за здравство	44,44	— ОСИЗ за физичка култура	1,06
— ОСИЗ за општествена заш-		— ОСИЗ за вработување	2,27
тита на деца	7,92	— ОСИЗ за социјална заштита	1,20
— ОСИЗ за образование	22,80	17. КУМАНОВО	
— ОСИЗ за култура	1,37	— буџет	15,08
— ОСИЗ за физичка култура	0,70	— ОСИЗ за здравство	47,24
— ОСИЗ за вработување	2,68	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	1,02	тита на деца	5,95
11. КАВАДАРЦИ		— ОСИЗ за образование	24,27
— буџет	17,45	— ОСИЗ за култура	3,58
— ОСИЗ за здравство	44,06	— ОСИЗ за физичка култура	0,81
— ОСИЗ за општествена заш-		— ОСИЗ за вработување	2,00
тита на деца	8,14	— ОСИЗ за социјална заштита	1,07
— ОСИЗ за образование	22,61	18. НЕГОТИНО	
— ОСИЗ за култура	2,37	— буџет	20,32
— ОСИЗ за физичка култура	0,70	— ОСИЗ за здравство	42,57
— ОСИЗ за вработување	2,90	— ОСИЗ за општествена заш-	
— ОСИЗ за социјална заштита	1,77	тита на деца	6,87
12. КИЧЕВО		— ОСИЗ за образование	21,13
— буџет	22,05	— ОСИЗ за култура	1,47
— ОСИЗ за здравство	40,98	— ОСИЗ за физичка култура	1,34
		— ОСИЗ за вработување	4,12
		— ОСИЗ за социјална заштита	2,18

1	2
19. ОХРИД	
— буџет	17,43
— ОСИЗ за здравство	50,36
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	6,19
— ОСИЗ за образование	19,63
— ОСИЗ за култура	1,97
— ОСИЗ за физичка култура	1,63
— ОСИЗ за вработување	1,64
— ОСИЗ за социјална заштита	1,15

20. ПРИЛЕП

— буџет	17,84
— ОСИЗ за здравство	48,84
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	4,88
— ОСИЗ за образование	20,24
— ОСИЗ за култура	2,37
— ОСИЗ за физичка култура	1,78
— ОСИЗ за вработување	2,06
— ОСИЗ за социјална заштита	1,99

21. ПРОБИШТИП

— буџет	17,42
— ОСИЗ за здравство	43,08
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	9,07
— ОСИЗ за образование	22,39
— ОСИЗ за култура	1,54
— ОСИЗ за физичка култура	0,80
— ОСИЗ за вработување	3,03
— ОСИЗ за социјална заштита	2,67

22. РАДОВИШ

— буџет	20,26
— ОСИЗ за здравство	46,04
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	6,21
— ОСИЗ за образование	19,74
— ОСИЗ за култура	1,85
— ОСИЗ за физичка култура	1,41
— ОСИЗ за вработување	2,34
— ОСИЗ за социјална заштита	2,15

23. РЕСЕН

— буџет	17,00
— ОСИЗ за здравство	46,99
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	5,33
— ОСИЗ за образование	20,63
— ОСИЗ за култура	4,38
— ОСИЗ за физичка култура	0,86
— ОСИЗ за вработување	2,40
— ОСИЗ за социјална заштита	2,41

24. СВЕТИ НИКОЛЕ

— буџет	18,08
— ОСИЗ за здравство	43,80
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	8,27
— ОСИЗ за образование	22,03
— ОСИЗ за култура	1,45
— ОСИЗ за физичка култура	1,21
— ОСИЗ за вработување	3,43
— ОСИЗ за социјална заштита	1,73

25. ГРАД СКОПЈЕ

— буџети:	14,58
од тоа:	
— „Гази Баба“	1,22
— „Карпош“	1,11
— „Кисела Вода“	1,08

1	2
— „Центар“	2,64
— „Чаир“	1,86
— град Скопје	6,67
— ОСИЗ за здравство	51,86
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	6,00
— ОСИЗ за образование	18,34
— ОСИЗ за култура	5,55
— ОСИЗ за физичка култура	0,67
— ОСИЗ за вработување	1,31
— ОСИЗ за социјална заштита	1,69

26. СТРУГА

— буџет	28,47
— ОСИЗ за здравство	39,02
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	4,68
— ОСИЗ за образование	21,93
— ОСИЗ за култура	1,09
— ОСИЗ за физичка култура	1,27
— ОСИЗ за вработување	2,45
— ОСИЗ за социјална заштита	1,09

27. СТРУМИЦА

— буџет	19,25
— ОСИЗ за здравство	43,56
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	7,02
— ОСИЗ за образование	22,80
— ОСИЗ за култура	2,99
— ОСИЗ за физичка култура	1,46
— ОСИЗ за вработување	1,65
— ОСИЗ за социјална заштита	1,27

28. ТЕТОВО

— буџет	23,32
— ОСИЗ за здравство	43,27
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	5,00
— ОСИЗ за образование	23,90
— ОСИЗ за култура	1,12
— ОСИЗ за физичка култура	0,58
— ОСИЗ за вработување	1,41
— ОСИЗ за социјална заштита	1,40

29. ТИТОВ ВЕЛЕС

— буџет	16,88
— ОСИЗ за здравство	45,88
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	6,99
— ОСИЗ за образование	22,27
— ОСИЗ за култура	1,77
— ОСИЗ за физичка култура	1,58
— ОСИЗ за вработување	3,06
— ОСИЗ за социјална заштита	1,57

30. ШТИП

— буџет	15,98
— ОСИЗ за здравство	53,59
— ОСИЗ за општествена заштита на деца	7,27
— ОСИЗ за образование	13,21
— ОСИЗ за култура	3,49
— ОСИЗ за физичка култура	1,36
— ОСИЗ за вработување	2,95
— ОСИЗ за социјална заштита	2,15

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 23-102/2
15 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

35.

Врз основа на член 5, став 3 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука поблиску се утврдува начинот, основите и мерилата за утврдување на цената на становите во општествена сопственост во СР Македонија.

Член 2

Цената на станот се утврдува врз основа на: градежната вредност на станот, амортизацијата (години на староста на станот), трошоците за уредување на градежното земјиште и местоположбата на станот (локациски погодности).

Член 3

Градежната вредност на станот се утврдува врз основа на податоци од Републичкиот завод за статистика за договорената градежна цена по м² нето корисна станбена површина во последното тримесечје од претходната година во општествениот сектор на градбата во Републиката. Градежната цена ја објавува републичкиот орган на управата надлежен за станбени работи до крајот на месец јануари во тековната година за секоја општина одделно.

Нето корисната станбена површина на станот се утврдува според Ј. У. С. стандардот У. Ц. 2100.

Член 4

Градежната вредност се коригира со коефициентот (индексот) на порастот на цените на производителите на индустриските производи во Републиката за секој месец.

Член 5

Основи и мерила за утврдување на градежната вредност се: видот на објектот, типот на конструкцијата, употребениот материјал за изградба на објектот, изведени инсталации, степенот на финалната обработка и опременост на станот.

Член 6

Според основите и мерилата утврдени во член 5 на оваа одлука се утврдуваат шест категории на станбени објекти и тоа:

I категорија

Во првата категорија спаѓаат индивидуалните станбени објекти до два стана изградени на градежни парцели над 400 м² по стан од тврд материјал, со асизмичка конструкција, со квалитетна фасада, со инсталации за водовод и канализација, електрика, греење со централно или сопствено снабдување на топлотна енергија, прописно опремена бања и тоалет, подрумски простории и дворно место.

II категорија

Во оваа категорија спаѓаат индивидуални станбени згради и објекти во низ изградени на градежна парцела помала од 400 м² по стан од тврд материјал, колективни станбени згради до II + 2 ката, со асизмичка конструкција, со фасада од класичен материјал, со инсталации за водовод и канализација, електрика, греење со централно или сопствено снабдување на топлотна енергија, прописно опремена бања и тоалет, подрумски простории и дворно место.

III категорија

Во оваа категорија спаѓаат колективни станбени згради над II + 2 ката со или без лифтови, со асизмичка конструкција, со фасада од квалитетен материјал,

со инсталации за водовод и канализација, електрика, греење со централно или сопствено снабдување на топлотна енергија, прописно опремена бања и тоалет.

IV категорија

Во оваа категорија спаѓаат индивидуални и колективни станбени згради од масивна градба, без асизмичка конструкција, армирано-бетонска меѓукатна конструкција, несовремено изведени инсталации за водовод и канализација, електрика, греење со централно или сопствено снабдување на топлотна енергија и санитарни уреди.

Во оваа категорија спаѓаат и индивидуалните и колективните монтажни објекти кои се опремени со сите куќни инсталации.

V категорија

Во оваа категорија спаѓаат објекти со дрвена меѓукатна конструкција со масивни слабо изолирани и влажни сидови, водовод само во една просторија, собно греење со приклучок за оџак, електрична инсталација само за осветлување, едноструки прозорци, санитарни уреди и други помошни простории внатре или надвор од објектот.

VI категорија

Во оваа категорија спаѓаат станбени згради со бондручна конструкција и субстандардни станови од дрвена граѓа, класично греење, несоодветна електрична и водоводна инсталација, единечни прозорци и помошни простории во подрум или надвор од објектот.

Член 7

Градежната цена од член 3 на оваа одлука е појдовна основа за утврдување на градежната вредност на становите по категории.

Градежната вредност по категории се коригира со следните коефициенти: I категорија 1,25; II категорија 1,10; III категорија 1,00; IV категорија 0,85; V категорија 0,70 и VI категорија 0,60.

Член 8

Градежната вредност на станот од член 7 на оваа одлука се коригира врз основа на следните елементи: местоположба по катови, број на слободни фасади на станот, корисна висина на станот, бројот на станови на скалишен простор и начин на затоплување на станот.

Корекцијата на градежната вредност на станот според елементите од став 1 на овој член се врши според следните коефициенти:

а) за станови со местоположба по катови:

— за стан во сутерен	0,90
— за стан во приземје без дворно место	0,95
— за стан во приземје со дворно место и за стан на први и втори кат	1,05
— за стан на трети и четврти кат	1,00
— за стан на петти и над петти кат	0,95
— за стан на поткровје и станови под рамна плоча	0,90

б) за бројот на слободни фасади на становите:

— со една слободна фасада	0,95
— со две слободни фасади	1,00
— со три слободни фасади	1,03
— со четири слободни фасади	1,05

в) за станови со корисна висина на станот (светла висина):

— за висина под 2,40 м.	0,90
— за висина од 2,40 до 2,55 м.	0,95
— за висина од 2,56 до 2,65 м.	0,97
— за висина од 2,66 до 2,75 м.	1,00

- за висина од 2,76 до 2,85 м. 1,03
— за висина над 2,85 м. 1,05

г) за бројот на станови за скалишен простор:

- за еден стан 1,05
— за два стана 1,00
— за три и повеќе станови 0,95

д) за станови од прва до четврта категорија во кои нема инсталации за централно греење корективниот коефициент изнесува 0,95

Член 9

Утврдената градежна вредност на станот согласно членовите 3, 7 и 8 на оваа одлука се намалува за годините на старост на објектот според прописите за амортизација

Градежната вредност на станот по основ на став 1 од овој член може да се намали до 60% ако станот е во употреба.

Член 10

Коригираната градежна вредност се зголемува за трошоците за уредување на градежно земјиште, според прописите со кои се утврдува надоместокот за уредување на градежното земјиште за локалитетот на кој се наоѓа објектот, кои се во важност на денот на потпишувањето на договорот за продажба на станот.

Член 11

Градежната вредност на станот врз основа на местоположбата се зголемува за 5% доколку станот е во централното градско подрачје утврдено во Урбанистичкиот план, а се намалува за 3% ако објектот е оддалечен над 1.500 до 3.000 м или се наоѓа во населено место надвор од градот односно општинскиот центар, градежната вредност на станот се намалува за 6%.

Член 12

Врз основа на основите и мерилата од оваа одлука, податоците за станот и цената на станот се внесуваат на образецот кој е составен дел на оваа одлука.

Член 13

Сопственикот на станот ја утврдува продажната цена врз основа на податоците од образецот кој го пополнува стручна организација за станбена изградба и уредување на градежното земјиште.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1786/1

15 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

ОБРАЗЕЦ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- Сопственик на станот _____;
- Носител на станарското право _____;
- Адреса на станот _____;
- Видот на објектот во кој се наоѓа станот (индивидуална, колективна, катност) _____;
- Нето корисна станбена површина на станот _____;
- Материјал за изградба на станот (објектот) _____;
- Тип на конструкција (скелетна, асейзмичка, масивна, зидана, бондручна) _____;

8. Изградени инсталации:

- водовод _____;
— канализација _____;
— електрична инсталација _____;
— вид на греење _____;

II. ПАРАМЕТРИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНАТА ЦЕНА

1. Објавена градежна цена по м² нето корисна станбена површина (член 3)

ОГЦ _____ дин/м²

2. Објавена градежна цена коригирана за коефициентот (индексот) на порастот на цените на производителите на индустриски производи (член 4)

ОГЦк = ОГЦ x индекс на месечен пораст
= _____ дин/м²

3. Корекција на ОГЦк врз основа категоризација на станот (член 6 и 7)

— Категорија I, II, III, IV, V, VI
(се заокружува категоријата)
— (член 7) К = _____

КОГЦ = ОГЦк x К = _____ дин/м²

4. Корективни коефициенти (член 8)

а) местоположба на станот по катови _____ ККа = _____
(катност)

б) број на слободни фасади _____ ККб = _____

в) корисна висина на станот _____ (м) _____ ККв = _____

г) број на станови на скалишен простор _____ ККг = _____

д) становите од I до IV категорија во кои нема инсталации за централно греење (член 8 точ-ка д) _____ (да) _____ (не) _____ ККд = _____

ЗБИРЕН КОРЕКТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ:

$$\Sigma KK = (KKa-1) + (KKb-1) + (KKv-1) + (KKg-1) + (KKd-1) = \pm \text{_____}$$

5. Коригирана градежна цена на станот:

$$КГЦ = КОГЦ \times (1 + \Sigma KK) \text{ _____ дин/м}^2$$

6. Степен на амортизација на станот:

— година на старост на објектот _____ Г = _____ год,

— коефициент на законска амортизација _____ А = _____

$$\Gamma \times A \text{ _____}$$

7. Градежна цена при склучување на договорот за продажба:

$$\Gamma Ц = КГЦ \times \frac{(100 - \Gamma \times A)}{100} = \text{_____ дин/м}^2$$

III. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ (член 10)

Трошоци за уредување на градежното земјиште кои важат на денот на потпишувањето на договорот за локалитетот на кој се наоѓа објектот

— ТУГЗ — дин/м²

IV. МЕСТОПОЛОЖБА НА СТАНОТ (член 11)

— оддалеченост на објектот од централното подрачје на градот

(м)

— ЛК — %

— локациски погодности:

ЛЦ = КГЦ × ЛК = — дин/м²

— за станови оддалечени до 1.500 метри од централното градско подрачје ЛЦ = 0,00 дин/м²

V. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА СТАНОТ

ПРОДАЖНА ЦЕНА НА СТАНОТ ПО м²

ПЦ = (ГЦ + ТУГЗ) — ЛЦ

ВКУПНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА СТАНОТ дин/м²

ВПЦ = ПЦ × — (м²) = — дин.

Место —

Датум —

Одговорно лице:

ЗАБЕЛЕШКА: Врз основа на член 5, став 2 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост, вкупната продажна цена (ВПЦ) се намалува за процентот на личните средства кој се вложува при стекнувањето на станарското право

ЛЕГЕНДА:

- ОГЦ — објавена градежна цена;
 ОГЦК — објавена градежна цена коригирана со индексот на порастот на цените на производителите на индустриски производи;
 КОГЦ — коригирана објавена градежна цена;
 ККа — корективен коефициент за местоположбата на станот;
 ККб — корективен коефициент за бројот на слободни фасади на станот;
 ККв — корективен коефициент за корисна висина на станот;
 ККг — корективен коефициент за бројот на станови на скалишен простор;
 ККд — корективен коефициент за станови од I до IV категорија во кои нема инсталации за централно греење;
 ΣКК — збиен корективен коефициент;
 КГЦ — коригирана градежна цена;
 Г — години на старост на објектот;
 А — коефициент на законска амортизација;
 СА — степен на амортизација;
 ГЦ — градежна цена при склучување на договорот;
 ТУГЗ — трошоци за уредување на градежно земјиште;
 ЛК — коефициент за локациски погодности;
 ЛЦ — вредност на локациски погодност;
 ПЦ — продажна цена по м²; и
 ВПЦ — вкупна продажна цена во динари.

36.

Врз основа на член 107, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 и 4/90), Републичкиот секретаријат за финансии донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 107, став 3 од Законот за даноците на граѓаните за 1990 година, изнесува 7,7.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-5/1

4 јануари 1991 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,

м-р Методија Тошевски, с. р.

37.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“ бр. 43/86, 37/87, 51/88 и 36/90), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ НА ШУМИТЕ И ПОСЕВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за посебните мерки за заштита од пожари на шумите и посевите („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89) во членот 14 став 1 се менува и гласи:

„Вршалките, комбајните, тракторите, балирачките за слама, товарните моторни возила и сл. (во натамошниот текст: земјоделски машини), кои учествуваат во жетвата, вршидбата и транспортот на земјоделските производи и сламата, издувните гасови од моторот преку ауспухот не смеат да ги усмеруваат кон површините на кои се врши жетва, вршидба, транспорт на земјоделски производи и кон посевите“.

Член 2

Во членот 17 став 2 по зборот „вода“, зборовите со вградени пумпи и потребна опрема за гаснење на пожар“ се заменуваат со зборовите „моторна пумпа со приклучни отвори најмалку 52 мм, соодветно црево со должина од најмалку 30 м, млазница“...

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-82/1

14 јануари 1991 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

Согласен:

Републички секретар
за внатрешни работи,
Јован Трпеновски, с. р.

38.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88), републичкиот секретар за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи, изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	10,00	динари
2. Возачка дозвола	50,00	„
3. Дозвола за возач на трактор	50,00	„
4. Возачка потврда	50,00	„
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	50,00	„
6. Потврда за регистрација за регистрирано возило	50,00	„
7. Потврда за привремена регистрација на возило	20,00	„
8. Дозвола за поседување и носење на оружје	15,00	„
9. Дозвола за поседување на оружје	15,00	„
10. Тест за полагање возачки испит	5,00	„
11. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	3,00	„
12. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	3,00	„
13. Извод од матичната книга на умрените за употреба во странство	3,00	„
14. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	12,00	„

15. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	12,00	„
16. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	20,00	„
17. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	17,00	„
18. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	17,00	„
19. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	17,00	„
20. Привремена дозвола за движење и престој надвор од граничен премин	17,00	„
21. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	17,00	„
22. Барање за издавање пропусница во малограничен премин	17,00	„
23. Дозвола за инструктор	17,00	„

II Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 5/90).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-12302/90

16 јануари 1991 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Јован Трпеноски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

10.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28/88, 7/89 и 10/90), член 7 од Општествениот договор за изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/89 и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта, Собранието на РСИЗ за патишта, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

ОДЛУКА*

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА

Член 1

За моторни и приклучни возила се плаќа надомест за употреба на патот (во натамошниот текст: надомест) за време од 12 месеци, според видот на возилото, и тоа:

1. Патнички возила:

—	—	900 см ³	93,00	дин.
—	901	—	1350 см ³	178,60
—	1351	—	1800 см ³	264,10
—	1801	—	2500 см ³	520,80
—	2501	—	3150 см ³	777,50
—	3150	—	см ³	1.034,20

* Извршниот совет на Собранието на СРМ даде согласност на оваа одлука на седницата одржана на 15 јануари 1991 година.

1а. Патничките возила кои се преуредени за погон на плин, освен надоместот од оваа точка, плаќаат надоместоци во износ од 218,50 дин., а такси-возилата + 623,10 динари.

2. Мотоцикли:

—	—	125 см ³	32,60	дин.
—	126	—	250 см ³	58,60
—	251	—	500 см ³	76,30
—	501	—	1000 см ³	109,70
—	1011	—	см ³	133,90

3. Товарни возила

Камиони, камионети и комби
возила со носивост:

—	—	10 KN (до	—	1,0 t)	238,10	дин.
—	11	—	20 KN (1,1	—	2,0 t)	468,70
—	21	—	30 KN (2,1	—	3,0 t)	699,10
—	31	—	40 KN (3,1	—	4,0 t)	1.016,50
—	41	—	50 KN (4,1	—	5,0 t)	1.333,60
—	51	—	60 KN (5,1	—	6,0 t)	1.649,80
—	61	—	70 KN (6,1	—	7,0 t)	1.967,00
—	71	—	80 KN (7,1	—	8,0 t)	2.340,80
—	81	—	90 KN (8,1	—	9,0 t)	2.714,70
—	91	—	100 KN (9,1	—	10,0 t)	3.087,60
—	101	—	110 KN (10,1	—	11,0 t)	3.601,00
—	111	—	120 KN (11,0	—	12,0 t)	4.114,30
—	121	—	130 KN (12,1	—	13,0 t)	4.627,70
—	131	—	140 KN (13,1	—	14,0 t)	5.141,00
—	141	—	150 KN (14,1	—	15,0 t)	5.654,40
—	За секои 10 KN (1,0 t) преку 150 KN (15,0 t)					513,40

4. Автобуси, комбибуси**Број на седишта**

— 9 седишта	315,30 дин.
— 30 седишта	1.034,20 "
— 45 седишта	1.547,50 "
— по седиште	34,40 "

5. Работни возила

— по возило	77,20 "
-------------	---------

6. Приклучни возила**а) Товарни приколки и полуприколки со носивост:**

— — 10 KN (до — 1,0 t)	154,40 дин.
— 11 — 20 KN (1,1 — 2,0 t)	307,80 "
— 21 — 30 KN (2,1 — 3,0 t)	462,20 "
— 31 — 40 KN (3,1 — 4,0 t)	677,00 "
— 41 — 50 KN (4,1 — 5,0 t)	892,80 "
— 51 — 60 KN (5,1 — 6,0 t)	1.108,60 "
— 61 — 70 KN (6,1 — 7,0 t)	1.324,30 "
— 71 — 80 KN (7,1 — 8,0 t)	1.560,50 "
— 81 — 90 KN (8,1 — 9,0 t)	1.796,80 "
— 91 — 100 KN (9,1 — 10,0 t)	2.033,00 "
— за секои 10 KN (1,0 t)	
преку 100 KN (10,0 t)	236,20 "

б) Автобуски приколки, број на седишта

— 9 седишта	240,90 "
— 30 седишта	803,50 "
— 45 седишта	1.205,30 "
— по седиште	27,00 "

в) Работни приколки**7. Влечни возила****а) Трактори**

— — 20 KW (27,2 KS)	93,00 "
— 21 — 30 KW (28,6 — 40,8 KS)	119,00 "
— 31 — 47 KW (42,1 — 63,9 KS)	114,20 "
— преку 47 KW (63,9 KS)	178,60 "

б) Теглачи

— — 70 KW (95,2 KS)	1.934,40 "
— 71 — 80 KW (96,5 — 108,8 KS)	2.067,40 "
— 81 — 90 KW (110,1 — 122,4 KS)	2.200,40 "
— 91 — 100 KW (123,7 — 136,0 KS)	2.334,30 "
— 101 — 110 KW (137,3 — 149,6 KS)	2.591,00 "
— 111 — 120 KW (150,9 — 163,2 KS)	2.847,70 "
— 121 — 130 KW (164,5 — 176,8 KS)	3.104,30 "
— 131 — 140 KW (178,1 — 190,3 KS)	3.361,00 "
— 141 — 150 KW (191,7 — 203,9 KS)	3.617,70 "
— 151 — 160 KW (205,3 — 217,5 KS)	3.908,80 "
— 161 — 170 KW (218,9 — 231,1 KS)	4.199,90 "
— 171 — 180 KW (232,5 — 244,7 KS)	4.491,00 "
— 181 — 190 KW (246,1 — 258,3 KS)	4.782,10 "
— 191 — 200 KW (259,7 — 271,9 KS)	5.072,20 "
— 201 — 210 KW (273,3 — 285,5 KS)	5.397,70 "
— 211 — 220 KW (286,9 — 299,1 KS)	5.723,20 "
— 221 — 230 KW (300,5 — 312,7 KS)	6.048,70 "
— 231 — 240 KW (314,1 — 326,3 KS)	6.374,20 "
— 241 — 250 KW (327,7 — 339,9 KS)	6.699,70 "
— 251 — 260 KW (341,3 — 353,5 KS)	7.023,40 "
— за секои 1-10 KW (1,4 — 13,6 KS)	
преку 260 KW (353,5 KS) +	325,50 "

8. Специјални возила

— за секое возило	926,30 "
-------------------	----------

9. Комбинирани возила

— за секои 10 KN (1,0 t) носивост по	238,10 "
— за секое патничко седиште уште по	34,40 "

Член 2

Средствата од надоместот од член 1 се уплатуваат на збирна сметка во Службата на општественото книговодство во седиштето на имателот на возилото. Имателите на моторните и приклучните возила надоместот можат да го уплатат вирмански во Службата на општественото книговодство или готовински во организации овластени за вршење технички преглед, кои ја вршат наплатата на овој надоместот.

Член 3

Имателите на моторните и приклучните возила плаќаат надоместот пред поднесување барање за регистрација, односно за продолжување на важноста на регистрацијата во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши регистрацијата, односно продолжување на важење на регистрацијата.

По исклучок, транспортните претпријатија, доколку обезбедат инструмент за обезбедување на плаќањата, можат надоместот да го плаќаат во рати секои 3 месеци однапред во износ од една четвртина од надоместот.

Член 4

Имателите на моторни возила кои привремено ги регистрираат возилата за време покусо од 12 месеци, плаќаат сразмерен дел од надоместот.

Член 5

Ако имателот на регистрирано моторно или приклучно возило го одјави возилото кај надлежен орган за регистрација на возилото пред истекот на времето од 12 месеци, има право во рок од 3 месеци да бара враќање на уплатениот износ од денот на одјавување на возилото.

Враќање на уплатен надомест имателите на моторни и приклучни возила имаат право и во случаи:

— кога ќе уплатат надомест во поголем износ од пропишаниот и тоа за износот што е повеќе уплатен.

— кога надоместот е неосновано уплатен и во други слични ситуации.

Враќање на уплатен надомест во случаите утврдени со овој член се врши со приложен доказ во местото на уплата и тоа:

— кај Службата на општественото книговодство од збирната сметка,

— кај овластената организација за вршење на технички преглед на возилата во која е извршена уплатата на надоместот.

Член 6

Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за регистрирано моторно и приклучно возило што врши меѓународен сообраќај, имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство.

Враќањето на уплатениот надомест од став 1 на овој член се врши врз основа на доставено барање со приложен доказ за времето што моторното и приклучно возило го поминало во странство.

Барањето се доставува до РСИЗ за патишта најмногу 4 (четири) пати годишно по утврдена методологија на посебен образец.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместите за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 24/90).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-2254/5
18 јануари 1991 година
Скопје

Претседател,
Никола Танески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

11.

Врз основа на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка за првото тримесечје од 1991 година, член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануари 1991 година се утврдува на 16,500 насто.

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување се зема остварениот личен доход на работниците кај правните лица.

Член 3

За осигурениците за кои се утврдува само чист личен доход, придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 08-162

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

12.

Врз основа на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка за првото тримесечје од 1991 година, член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење од 1 јануари 1991 година се утврдува по стапки од:

а) 8,250 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;

б) 6,875 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци;

в) 5,500 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;

г) 4,125 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;

д) 2,750 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци, и

ѓ) 1,375 насто за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

Член 2

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење се пресметува од личниот доход на вработените на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење и го плаќаат организациите на здружениот труд и другите самоуправните организации и заедници од својот доход.

Член 3

Уплата на придонесот од доходот по стапките од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши при поднесувањето на периодичните и завршната сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 08-163

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

13.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на обврзниците на данок од личен доход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање — индивидуални земјоделци и осигурениците во доброволното пензиско и инвалидско осигурување (брачниот другар и другите членови на домаќинството на индивидуалниот земјоделец, брачниот другар и другите членови на домаќинството на сопственикот на земјоделското земјиште на кого земјоделската дејност не му е единствено занимање, како и лицата кои се занимаваат со земјиште земено под закуп, со сточарство или со пчеларство на кои вршењето на дејноста им е единствено занимање) од 1 јануари 1991 година се утврдува на 17 насто.

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индиви-

дуалните земјоделци и осигурениците во доброволното пензиско и инвалидско осигурување се врши на основите на осигурување за 1991 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 08-164

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

14.

Врз основа на член 148 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со член 38 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 4/89) и член 72-а, 72-б и 72-в од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од личен доход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање — индивидуални земјоделци и за осигурениците во доброволно пензиско и инвалидско осигурување.

Член 2

Индивидуалните земјоделци заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се разврстуваат во основии на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. број	Катастарски приход во динари	Месечна основица на осигурување
1. до	1400,00	1.920,00
2. над	1400,00 до 1.600,00	2.260,00
3. над	1600,00 до 2.100,00	3.200,00
4. над	2100,00 до 2.800,00	4.000,00
5. над	2800,00 до 3.500,00	5.000,00
6. над	3500,00 до 5.400,00	6.000,00
7. над	5400,00 до 7.100,00	7.600,00
8. над	7100,00 до 11.000,00	8.500,00
9. над	11000,00 до 14.000,00	10.600,00
10. над	14000,00	12.000,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на непосредно повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до надлежниот орган за општествени приходи на општината.

Член 4

Основицата на осигурување за осигурениците во доброволно пензиско и инвалидско осигурување изнесува 1.920,00 динари месечно, а непосредно повисоката основица на осигурување изнесува 2.260,00 динари месечно.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 08-165

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

15.

Врз основа на член 148, точка 8 и 16 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА — ЦЕНТАР ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ КОН РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за припојување на Работната заедница — Центар за автоматска обработка на податоци кон Работната заедница на Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 31/90) ставот 1 на член 6 се менува и гласи: „До донесувањето на општите акти за организација и систематизација на работните места и за распределба на личните доходи на работниците на Стручната служба на Заедницата ќе се применуваат општите акти на поранешната Работна заедница — Центар за автоматска обработка на податоци за организација и систематизација на работните места и за распределба на личните доходи на работниците во делот на утврдените бодови според аналитичката процена на работните места. Советот на Работната заедница на Стручната служба ќе утврди единствена месечна вредност на бодот за сите работници на Стручната служба на Заедницата“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-166

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

16.

Врз основа на член 25 од Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87, 18/89 и 36/89) и член 17 став 1, алинеја 12 од Статутот на Републиката СИЗ за вработување, Собранието на Републиката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 21 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Одлуката за утврдување на основницата и стапката за пресметување и плаќање придонес за вработување за лице на привремена работа во странство („Службен весник на СРМ“ бр. 39/87, 50/88 и 7/90) членот 2 се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонес за вработување се определува основница во постојан месечен износ од 4.000,00 динари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 02-1734

26 декември 1990 година

Скопје

Заменик претседател,
Спасо Ѓорковски, с. р.

МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

17.

Врз основа на член 8 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91) и член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Меѓуопштинската СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Меѓуопштинската СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 10 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците во првото тримесечје од 1991 година се утврдува во висина утврдена во четвртото тримесечје од 1990 година, односно во висина од 8,653% од бруто личниот доход од што:

— 3,937% за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 4,716% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,32%.

Основницата за пресметување на придонесот од доходот на ООЗТ претставува остварениот обем.

Основницата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на ОЗТ претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст во Републиката согласно член 17 став 2 од Законот за данокот од доход на ОЗТ.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-569

10 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

18.

Врз основа на член 106 и 116 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78 и 35/85) и член 55 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Извршниот одбор на Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, на седницата одржана на 27 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД I—III 1991 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси од доходот на основните организации на здружен труд, од личен доход од работен однос, од вршење на земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност.

2. Во првите три месеци од 1991 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на Здружената СИЗ за социјална заштита на град Скопје:

— придонес од доход на основните организации на здружен труд — 0,205%;

— придонес од личен доход од работен однос во нестопанството — 0,705%;

— придонес од вршење на земјоделска дејност — 0,14%;

— придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 1%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 март 1991 година.

4. Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на придонесите на Здружената СИЗ за социјална заштита на град Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 34/90).

Бр. 02-765

28 декември 1990 година

Скопје

Претседател,

Ристо Стефановски, с. р.

МЕЃУОПШТИНСКА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО СКОПЈЕ

19.

Врз основа на член 76 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 5 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на СИЗ од општествените дејности за потрошувачката во првото тримесечје од 1991 година, член 34 од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, Заклучокот на Извршниот совет на Собранието на град Скопје, а врз основа на овластувањето бр. 08-4469/8-б од Собранието на МСИЗ за вработување на општините во Скопје, Извршниот одбор на Собранието на МСИЗ за вработување на општините во Скопје, на седницата одржана на 14 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1991 година се утврдува по стапка од 0,252%.

За работодавците кои данокот го плаќаат во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 12,6% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата и процентот што со одлука ја утврдува Собранието на Републиката СИЗ за вработување.

Член 2

Придонесот за вработување го плаќаат работниците и работодавците. членови на Заедницата за вработување.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши за:

- работници во претпријатијата и работниците кај работодавците, од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноките што се плаќаат од личниот доход, и
- работодавецот од основницата според која се плаќа данок од личен доход.

Член 4

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување се врши согласно прописите за даноките на граѓаните.

Облогот за наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи при Собранието на општините — градот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1991 година.

Член 6

Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката број 08-4469/8 од 27. XII. 1990 година.

Член 7

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“ и достави до Републичкиот секретаријат за финансии, Градскиот секретаријат за финансии, Службата на општественото книговодство — Филијала Скопје и Военосметководниот центар Скопје — В. П. бр. 5573 — Скопје.

Бр. 08-93/1

14 јануари 1991 година
СкопјеПретседател,
Киро Миовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

20.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1991 година се определува во висина од 9,0% во која се содржани: стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4,5% и стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствена заштита од 4,5%.

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за здравствена заштита се зема остварениот бруто личен доход на работниците.

Член 3

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај несреќа на работа и професионални заболувања изнесува: за правните лица кој се обврзници на данокот од доход во висина од 0,40% од остварениот доход, а за правните лица кој не се обврзници на данок на доход во висина од 0,50% од чистиот личен доход.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 03-3953

26 декември 1990 година
ОхридПретседател,
Љупчо Спироски, с. р.

21.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствена заштита и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравствена заштита, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделските осигуреници при Општинската заедница за здравствена заштита за 1991 година.

Член 2

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита за 1991 година:

- а) за задолжителни видови здравствена заштита, 5% од катастарскиот приход и 100,00 динари годишно за осигурен член од домаќинството;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови на здравствено осигурување, 5% од катастарскиот приход и 100,00 динари годишно за секој осигурен член на домаќинството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 3952

26 декември 1990 година

Охрид

Претседател,
Љупчо Спироски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани е поднесена тужба од тужителот Рамадани Али Етемов од Кочани, ул. „Гроздан Трифунов“ бр. 50, против тужената Есма Алиова Етемова од Кочани, ул. „Гроздан Трифунов“ бр. 50, за раскинување на договор за подарок.

Бидејќи тужената е на привремена работа во Западна Германија, со непозната адреса, се повикува истата во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да определи свој застапник односно полномошник. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 472/90).

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид покрената е постапка за поништување на чекови по предлог на Скепароски Ѓорѓи од с. Волино, Охридско.

Се повикува секоје правно лице или физичко лице што ќе дознае или пронајде чекови под број 4382071 до број 4382080, од тековната сметка број 40100-623-21-841-15-1315/47, издадени од Љубљанска банка ДД Љубљана, филијала Скопје, Експозитура Охрид, кои чекови се изгубени, да го известат Општинскиот суд во Охрид или експозитурата на Љубљанска банка во Охрид во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ и на огласните табли во Општинскиот суд — Охрид и Експозитурата на Љубљанска банка — Охрид.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП. бр. 268/90.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5033 од 14. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 4-2371-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Работната заедница на домовите за живеење и дневен одмор на корисниците на пензија при Градскиот сојуз на град Скопје, Ц. О., Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5033/90. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2367 од 5. IX. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-1016-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар усогласувањето со Законот за задругите на Монтажно инсталатерската услужна задруга „Греење“, Ц. О., Скопје, ул. „9“ бр. 20, со следните податоци:

Задругата е основана со одлука од задругарите на 6. XI. 1967 година, а е усогласена со статутот усвоен на референдум од 24. II. 1990 година.

Од задругата истапуваат следните задругари: Кузмановски Стојан, Поповски Драгутин, Марковски Ацо, и Јорданов Илија на 24. II. 1990 година, така да во задругата остануваат: Иванов Димитар, Бесик Мирослав и Ѓорѓиев Јорданчо.

Дејност: 050301 — производство и поправка на градежни инсталации; 050302 — завршни занаетчи-ски работа во градежништвото; 110402 — проектирање на градежни објекти; 110403 — друго проектирање; 110404 — инженеринг; 070224 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070230 — трговија на големо со возила и делови; 070250 — мешовити стоки; 070260 — индустриски отпадоци; 011314 — производство на метална амбалажа; 011320 — производство на метални градежни и други конструкции; 011390 — производство на стоки за широка потрошувачка; 011413 — производство на машини за обработка на метал и друго; 011522 — производство на камиони и специјализирани возила и тоа производство на приколки за камиони, трактори и камп приколки.

Дејност во надворешно трговското работење: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица задругата одговара со свој имот, а задругарот основач во висина на паричното смство од 1.000,00 динари и тоа за секоја сторена обврска.

Лице овластено за застапување на задругата во внатрешно и надворешно трговското работење е Иванов Димитар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2367/90. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3430 од 24. VII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О., Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бр. 2, Основна заедница — Валандово, ул. „Првوماјска“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3430/90. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3222 од 25. VI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-17-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О., Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2, Основна заедница — Демир Хисар согласно Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3222/90. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5215 од 12. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Работна заедница — на Центарот за автоматска обработка на податоци, Скопје, Градски зид станбен блок IX, поради престанок.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5215/90. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1183 од 29. XII. 1989 година, на регистарска влошка бр. 1-2257-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО без ООЗТ под име: Работна организација за основно воспитание и образование „Лазо Ангеловски“, Ц. О., Скопје, населба Ново Лисиче, со следните податоци: Основач е Собранието на општина Кисела Вода — Скопје, со одлука бр. 08-36 од 27. VI. 1988 година, а усогласена со статут усвоен на референдум на 17. IV. 1989 година.

Дејност: 120111 — основно образование.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Иванова Веселинка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1883/89. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3386 од 27. IX. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-2157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на општата задруга „Тргокооперант“, О. Сол. О., ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 11 Скопје, кон Производно услужната задруга за изработка и уредување на метална и пластична галантерија и завршни работи во градежништвото „Феропласт“, РО, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Јован Димов, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тодор Крстевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3386/90. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3105 од 20. VI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-16-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанувањето на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Братство“, с. Желино — Тетово, со Ц. О., со следните податоци: Се запишува престанувањето на привремените мерки и се брише досегашниот застапник на Задругата Веби Исмаили, претседател на привремениот одбор, а се запишува новиот застапник на задругата Алими Демири, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3105/90. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1265 од 27. XI. 1989 година, на регистарска влошка бр. 3-1457-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради престанок на Општинската самоуправа интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — Гевгелија ул. „27-ми Ноември“ бр. 2.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1265/89. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1497 од 4. IV. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје со Ц. О., ул. „II Македонска бригада“ бб — Скопје, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник в. д. директор, Велимир Ѓурчиноски, а се запишува т. е. именува директор на Заводот Велимир Ѓурчиноски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1497/90. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 236 од 1. III. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-110-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар престанокот на привремените мерки и запишувањето на лицето овластено за застапување на Народниот музеј „Куманово“, Ц. О., Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 13-а, со следните податоци: Се запишува престанокот на привремените мерки и запишувањето на лицето овластено за застапување Јоско Јакимовски, директор, со неограничено овластување, а досегашен привремен управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 236/90. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5156 од 19. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-2236-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Земјоделската задруга „Маркова Река“, Ц. О. с. Студеничани, Скопје, СО Кисела Вода, з. п. Драчево, со следните податоци:

Задругата е основана со самоуправа спогодба за здружување на земјоделците како производители на 24. II. 1988 година.

Основачи на задругата се: Муарем Шабанов, Џафери Фатмир, Рамадани Мефаил, Агуши Асан, Бакија Баки, Рушити Сејди, Алију Исен, Зекири Ибуш, Омери Осман, Амедовски Екрем, Јашари Мустафа, Екрем Алију, Енвер Шабани, Зекири Ариф, Асип Алија, Беслими Илаз, Муареми Јусуф, Халили Редип, Ибраими Ибраим, Елмаз Бекрија, Казим Цевад, Шабани Имер, Љатифи Невзат, Панче Ѓрнчаровски, Милорад Тодоровиќ, Петре Ѓрнчаровски, Драге Сараевски, Филип Ѓрнчаровски

Основни дејности: 020110 полјоделство; 02012 овоштарство; 020310 лозарство; 020140 сточарство.

Споредни дејности: 07011 — трговија на мало со прехранбени производи. 070111 — леб, печиво млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни производи; 070114 разни животни продукти, алкохолни пијалаци, и производи за домашни потреби; 070122 обувки, кожа, гума и пластика, снабдување со репроматеријали и др. (вештачко гудре, семениски материјал, заштитни средства, поливинил за разни производи, жица и др.); земјоделски машини камиони, приколки, радија, трактори, прибор и др.; откуп купување и продажба на сите видови земјоделски и сточарски производи и сл. селски туризам, домашни ракотворби, преработка и доработка на земјоделски производи, сервиси за одржување на земјоделски машини и др.; опрема за домаќинство, штедна кредитна работа за потребите на задругарите и здружените земјоделци; 0702 — трговија на големо; 07022 трговија на големо со непрехранбени производи; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал, цвеќе и украсни растенија; 0701 — трговија на мало; 07012 трговија на мало со непрехранбени производи; 070124 — огрев, огревен материјал и градежен материјал, цвеќе и украсни растенија.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка целосно и неограничено.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со целиот свој имот.

Задругарот основач на задругата во правниот промет со трети лица одговара во висина на здружениот влог, односно за обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат супсидијарно за секоја обврска до износ од 0,50 динари и задругарите.

Лице овластено за застапување е Шабани Џемаил, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5156/90. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1055 од 12. III. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-10-0-0, ја запиша во суд-

скиот регистар промената на дејноста на Работната организација на природно лекувалиште „Минерални Бањи“ — с. Негорци, Ц. О., — Гевгелија, со следните податоци: Досегашната дејност се проширува со: 013021 — производство на леб и печиво, млеко и млечни производи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 080121 — ресторани со услужување; 081190 — други угостителски услуги; 060501 — превоз на патници во друмскиот сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1055/90. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4774 од 12. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-1719-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите на Земјоделската задруга „Црвена звезда“, Ц. О., с. Јосифово — Валаново.

Задругата е основана со Самоуправна спогодба бр. 2/1 од 3. I. 1982 година, а е усогласена со Законот за задругите со акт за основање од 1. IX. 1990 година.

Од задругата истапуваат: Булатовиќ Милорад, Марков Благој, Кнежевиќ Павле, Катиќ Душан, Филипов Петар, Трбоевиќ Томо, Савов Тасо, Савов Со-тир, Булатовиќ Радуге, Радиќ Сретен, Кнежевиќ Раде, Филиповиќ Никола, Каџијевиќ Петар, Митрев Илија, Гочева Гуна, Зејков Владо, Зејков Спасо, Филиповиќ Јован, Филиповиќ Раде, Кнежевиќ Јован, Кнежевиќ Ѓорѓе, Југов Јован, Илиќ Свето, Бокав Радивоје и Папалиев Ибрахим.

Кон задругата пристапуваат: Поповиќ Ѓоран, Коцева Цвета, Тенекчиева Снежана, Филиповиќ Ленка, Терезијев Атанас, Зејков Лимитар, Гавровски Зоран, Поповиќ Љубомир, Кнежевиќ Здравко, Зејков Зоран, Нацев Петар, Кнежевиќ Драгољуб, Зејкова Вера, Савов Младен, Петров Владо, Филиповиќ Божидар, Та-сиќ Јован, Зејков Марко, Андреевски Александар, Кавазов Лазар, Коцев Митко, Савов Петар и Филиповиќ Љубинка од старите остануваат Радован Филиповиќ, Кнежевиќ Милан, Јанев Атанас, Иванов Љубиша, Кнежевиќ Илија и Филиповиќ Гојко, така да задругата ќе брои 29 основачи.

Дејности: 020110 — полјоделство; 020121 — производство на овошје; 020129 — производство на овошен саден материјал; 020121 — производство на грозје; 020139 — производство на лозен саден материјал; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 060502 — превоз на стока во патниот промет; 070111 — леб, печива, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни намирници, алкохол, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метална и електрична роба; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и останати непрехранбени производи; 070132 — останата трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070211 — житарици и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — стока и живина; 070219 — разни животни намирници и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна, и слично; 070223 — метална и електротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 07022 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и останати непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 080121 — ресторани со услуги; 080122 — ресторани со самопослуга; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 380190 — останати угостителски услуги, кафеани, крчми, бифиња и киосци.

Дејност во надворешно трговскиот промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи;

Земјоделската задруга во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, во името и за сметка на задругарите и во свое име и за сметка на задругарите.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сиот свој имот со кој располага — Ц. О.. За обврските на задругата одговараат и задругарите во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Кнежевиќ Илија, работоводен орган, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4774/90. (206)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6034 од 28. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-1770-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување со следните податоци: Се запишува бришењето поради здружување на Градежно занаетчиската задруга „Искра“, Ц. О., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 117, кон Претпријатие во општествена сопственост за промет, увоз-извоз и инженеринг „Искра — Инком“, Д. О. О., Скопје, бул. „Кочо Рацин“, бр. 72, регистарска влошка бр. 1-3883-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6034/90. (207)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6178 од 27. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за рехабилитација и образование „Македонија“, — Скопје, Ц. О., ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 67, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Пушкоски Љубе, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јаковски Миле, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6178/90. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6128 од 28. XI. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-6757-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар основањето на земјоделската задруга и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Земјоделската задруга за промет на големо и мало и увоз и извоз „Агростарт“, с. Режановце, Куманово, со Ц. О., со следните податоци:

Основачи: Витомир Трајковски, Бубе Трајковски и Светозар Галевиќ, со договор за основање од 15. XI. 1990 година.

Дејности: 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070230 — хемиски производи, бои и лакови; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 060502 — превоз на стока во друмскиот сообраќај.

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата кои не можат да се измират од имотот на задругата, одговараат и задругарите во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е: Бубе Трајковски, в.д. работоводен орган, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6128/90. (210)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Работна книшка на име Манасов Сашо, Кратово. Работна книшка, на име Настеска Стојмирка, Македонски Брод. (4047)
- Работна книшка на име Манасил Веселинов, Куманово. (4058)
- Работна книшка на име Бајрам Фејзов, Штип. Возачка дозвола и лична карта на име Бедредин Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (4060)
- Тековна карта бр. 574-95 издадена од Стопанска банка — АД — Скопје, Филијала — Радовиш на име Гордана Ѓорѓиева, ул. „Сутјеска“ бр. 70, Радовиш. Тековна карта бр. 01945-80 на име Славчо Тасев, нас. Раклеш, Радовиш. (4063)
- Одобрение Уп. бр. 14-1606 од 2. IV. 1989 за занаетчишки дуќан електромеханичар за разладни уреди и климатизација, издадено од СО „Карпош“ — Скопје на име Борис Гурчиновски, ул. „Шарпланинска“ бр. 53, Скопје. (4064)
- Решение УП. бр. 14-185 од 12. I. 1990 година за занаетчишки дуќан, издадено од СО „Карпош“ — Скопје на име Анде Кузмановски, ул. „Карпош“ бр. 2, Скопје. (4066)
- Одобрение за изработка на домашни ракотворби, издадено од СО „Карпош“ — Скопје на име Јаникиевски Срѓан, ул. „Орце Николов“ бр. 159-9, Скопје. (4071)
- Работна книшка на име Злата Растодер, с. Средно Коњари, Скопје. (4072)
- Диплома за завршено средно образование на име Шутурковска Софка, ул. „11-ти Октомври“ бр. 74, Ресен. (4073)
- Работна книшка на име Каим Муртиши, ул. „Ј. С. Риле“ бб, Струга. (4081)
- Тековна сметка бр. 3199/42 на име Драга Ѓорѓиева, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 10, Кочани. (4082)
- Решение УП. бр. 12-967 од 26. II. 1990 година за вршење чевларска дејност, издадено од СО „Центар“ — Скопје на име Јусуф Скендери, Скопје. (4083)
- Свидетелства за III и IV клас и диплома за средно образование, на име Стрезовска Анелија — Санта, ул. „М. Трпovski“ бр. 1, Ресен. (4085)
- Одобрение бр. 15-6253805/2, издадено од СО — Тетово, на име Абдуќерим Рамадани, с. Сеничани, Тетово. (4094)
- Воена книшка на име Граде Величовски, с. Г. Коњари, Скопје. (4095)
- Работна книшка на име Ристовски Ванчо, ул. „Партизанска“ бб, стан 2, Крива Паланка. (4098)
- Работна книшка на име Алексоски Златко, ул. „Ј. Сандански“ бр. 2, Македонски Брод. (4109)
- Работна книшка на име Јовче Ангеловски, Куманово. (4120)
- Воена книшка на име Билал Рамадани, с. Синичане, Тетово. (4121)
- Сервисна книшка бр. 327831, број на шасија 01984215, бр. на мотор 316104, издадена од „Застава промет“ — Скопје, ДОО — Скопје, на име Миле Колевски, Скопје. (4123)

СОДРЖИНА

33. Одлука за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година во првото тримесечје од 1991 година — — — — — 29
34. Одлука за распределување на средствата за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби за општинските буџети и за општинските самоуправни интересни заедници од општествените дејности во првото тримесечје од 1991 година — — — — — 29
35. Одлука за утврдување на цената на становите во општествена сопственост — — — — — 32
36. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност — — — — — 34
37. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните мерки за заштита од пожари на шумите и посебите — — — — — 34
38. Решение за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи — — — — — 35
- Општи акти на самоуправните заедници**
10. Одлука за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучните возила — — — — — 35
11. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануари 1991 година — — — — — 37
12. Одлука за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 јануари 1991 година — — — — — 37
13. Одлука за стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци и осигурениците во доброволно пензиско и инвалидско осигурување за 1991 година — — — — — 37
14. Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци и осигурениците во доброволно пензиско и инвалидско осигурување за 1991 година — — — — — 38
15. Одлука за изменување на одлуката за припојување на работната заедница — Центар за автоматска обработка на податоци кон работната заедница на Стручната служба на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — 38
16. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на основната и стапката за пресметување и плаќање придонес за вработување за лице на привремена работа во странство — — — — — 39
17. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за првото тримесечје од 1991 година — — — — — 39
18. Одлука за утврдување висината на придонесите на Здружената СИЗ за социјална заштита на град Скопје за периодот I—III. 1991 година — — — — — 39
19. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1991 година — — — — — 40
20. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1991 година — — — — — 40
21. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделците за 1991 година — — — — — 40

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бб. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефон 228-204. Пошт. фак 51. Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Графичко-издавачко претпријатие „Гоце Делчев“ — Скопје